



# СЛУЖБЕН ВЕСНИК

## НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА М К Д И

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Рок за рекламации 15 дена. Огласи според тарифата.

Петок, 3 април 1981  
Скопје  
Број 10  
Год. XXXVII

Претплатата за 1981 година изнесува 850 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

89.

Врз основа на член 5 од Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“, бр. 42/80), Законодавно-правната комисија на Собранието на СРМ на седницата одржана на 10 март 1981 година, го утврди пречистениот текст на Законот за комуналните такси.

Пречистениот текст на Законот за комуналните такси ги опфаќа Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“, бр. 45/72) и Законот за изменување и дополнување на Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“, бр. 39/77 и 42/80), во кои е означено времето на нивното влечување во сила.

Бр. 13-623  
10 март 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Законодавно-правната комисија,  
Душко Шурбановски, с. р.

### ЗАКОН ЗА КОМУНАЛНИТЕ ТАКСИ

(Пречистен текст)

#### Член 1

Со овој закон се воведува плаќање на комунални такси како давачки за задоволување на општите општествени потреби во општината.

Комунални такси се плаќаат за користење на определени права, предмети и услуги од јавен карактер од страна на општествено правните и граѓанските правни лица, работните луѓе што самостојно вршат дејност со личен труд со средства на трудот во сопственост на граѓани, работните луѓе што со личен труд самостојно во вид на занимање вршат професионална дејност и од граѓаните.

#### Член 2

Комуналните такси ги пропишува општината.

#### Член 3

Заради остварување на еднакви права и обврски за граѓаните, организациите на здружениот труд и другите организации, кои произлегуваат од прописите за комуналните такси, општините своите прописи за комуналните такси ги усогласуваат со склучување на меѓуопштински договор.

Иницијатива за меѓуопштинско договарање покренуваат собраната на општините, а може да покрене и Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

#### Член 4

Општината може да пропише такси за следниве определени права, предмети и услуги:

1. За секоја фирма, односно назив истакнат на деловна просторија;
2. За привремен престој на лица во градовите и населбите од градски карактер, бањските, климатските и туристичките места;
3. За користење на површини за подигање на кампови, шатори и друга слична привремена употреба;

4. За користење на тротоари пред деловни простори за вршење на стопанска дејност;

5. За истакнување на реклами, објави и огласи на јавни места;

6. За држење на музика во јавните локации;

7. За држење на предмети за игра во јавните локации;

8. За држење на витрини за изложување на стоки надвор од деловните згради;

9. За користење на проспорот за паркирање на моторни возила и нивните приколки, моторцикли, мотори и велосипеди на места што за таа цел ќе ги определат општината;

10. За користење на плоштадите и друг простор во градовите, населбите и населените места со цел за изложување предмети, приредување на изложби и други забавни приредби за стопанска цел и

11. За користење на улици со патнички, товарни, друмски, моторни и приклучни возила, освен за оние возила за кои е пропишано плаќање на данок на имот.

Под јавни локации, во смисла на точките 6 и 7 се подразбираат угостителските објекти (кафеани, гостилници и слично) и нивните истурени деловни места (бавчи, тераси и сл.).

Под истакната фирма, односно назив во смисла на став 1 точка 1 се подразбира секое обележје или натпис кој означува дека одредено физичко или правно лице врши извесна дејност или занимање, со исклучок на натписите со називи на државни органи; натписите на организациите на здружен труд од областа на општествените дејности; натписите на општествено-политичките организации и здруженија на граѓани истакнати на нивните седилшта и ознаките на основните единици на ПТТ служби во селата, железничките станици и автобуските станици на градскиот и меѓуградскиот сообраќај.

#### Член 5

Обврзник на комунална такса е лице кое користи определени права, предмети и услуги за чие користење е пропишано плаќањето на комунална такса.

#### Член 6

Висината на комуналната такса не може да се одредува според вредноста на предметот, извршениот промет или остварениот приход.

Комуналните такси се утврдуваат во еднаква висина за сите обврзници што вршат иста дејност или занимање односно за сите обврзници од иста категорија.

Општината може комуналните такси да ги утврдува во различна висина за одделни делови на подрачјето на општината односно зони каде се наоѓаат објектите, површините, односно предметите и услугите, а според мерилата и критериумите утврдени со овој закон.

Комуналната такса за истакната фирма односно назив од член 4, став 1 точка 1 на овој закон се утврдува различно по видови на дејности. Во случај кога фирмата односно називот е истакнат на повеќе места на иста деловна просторија се плаќа една комунална такса за фирмата.

Комуналните такси од член 4, став 1, точка 3, 4 и 10 на овој закон се утврдуваат по метар квадратен на корисна површина.

## Член 7

Комунална такса не се плаќа за:

1. Користење на предмети, услуги и земјиште од страна на воени единици и установи;
2. посмртни објави и огласи, како и објави и огласи од член 4, точка 5 кои се однесуваат на дејноста на државните органи, самоуправните интересни заедници, месните заедници и општествените организации;
3. за привремен престој на лица во друго место за време на работни акции како членови на работни бригади, како и за користење на слободни површини за кампови и шатори од работните бригади;
4. изложите на витрините што се наоѓаат во деловните згради или на саемите;
5. играње на шах во јавните локации и
6. музика која се репродуцира со механички средства (грамофон, магнетофон, радио, телевизija и сл., освен дубокс апаратите).

Општината може да пропише ослободување од плаќање на комунална такса за одделни категории на обврзници.

## Член 8

Такса за привремен престој и такса за користење на површини за кампирање и за шатори не плаќаат странските државјани кои според меѓународните договори се ослободени од плаќање на други такси и даноци.

Такса од став 1 на овој член не плаќаат ни други странски државјани за кои ослободувањето од плаќање на тие такси е предвидено со посебен меѓународен договор.

## Член 9

Обврската за плаќање на комунална такса настанува во моментот на користењето на правото, предметот или услугата за чие користење е пропишано плаќање на такса.

## Член 10

Правото на облог и правото на наплата на комуналните такси застарува за 2 години по истекот на подината во која требало да се изврши облогот, односно да се наплати таксата.

Правото на враќање на повеќе наплатена комунална такса застарува за две години по истекот на подината во која таксата била платена.

## Член 11

Органот за приходи на општината е должен на обврзникот на комунална такса да му издаде решение за облог со комунална такса.

Наплатата на комуналните такси од член 4 за привремен престој на лица, за користење на површини за подигање на кампови, шатори, за користење на простор за паркирање на возила и за огласи се врши без издавање на решенија или писмено известување за облог со овие такси.

## Член 12

Комуналните такси се плаќаат во годишен износ или сразмерно за времето на користењето на правата, предметите или услугите.

Комуналните такси од член 4, став 1 точките 1, 4, 7 и 8 на овој закон се плаќаат во годишен износ, а ако се утврдуваат помалку од една година се плаќаат полуподишно, односно најмалку три-месечно, а комуналните такси од точките 2, 3, 5, 9, 10 и 11 на овој закон се плаќаат сразмерно на времето на користењето на правата, предметите или услугите.

## Член 13

Комуналната такса од точките 1, 7 и 8 на член 4 од овој закон се плаќа во годишен износ.

Органот за приходи на општината, според податоците од состојбата на 1 јануари секоја година за секој обврзник одделно со решение го утврдува износот на таксата што треба да ја плати.

Обврзниците на комуналната такса од став 1 на овој член се должни таксата да ја платат во рок од 30 дена од денот на доставувањето на решението.

## Член 14

Ако во текот на годината настанат услови за плаќање на комунална такса од членот 13 на овој закон, или настанат промени кои доведуваат до плаќање на такса во поголем износ, обврзникот на таксата е должен во рок од 15 дена за тоа да поднесе пријава до органот за приходи на општината.

Органот од став 1 на овој член со решение ќе ја утврди висината на таксата во годишниот износ и ќе го задолжи обврзникот да ја плати таксата во рок од 15 дена од денот на доставувањето на решението.

Обврзникот на комуналната такса кој не ќе поднесе навреме пријава според став 1 на овој член, ќе се задолжи, покрај редовната такса, со зголемена такса од 30 отсто.

## Член 15

Обврзниците на таксата од точка 6 на член 4 од овој закон се должни настанувањето на таксната обврска да го пријават на органот за приходи на општината во рок од 5 дена по приемот на одобренieto за држење на музика.

Врз основа на пријавата, органот за приходи на општината ја утврдува таксата за времето за кое е одобрено држењето на музиката, за што му доставува решение на обврзникот.

Ако таксата се однесува за време покосо од еден месец, обврзникот е должен веднаш да ја уплати. Ако се однесува за повеќе од еден месец, таа се плаќа во еднакви месечни рати и тоа однапред, а најдоцна до 5-ти во месецот.

## Член 16

Комуналната такса од точка 2 на член 4 на овој закон непосредните даватели на услугите на сместувањето се должни да ја пресметаат и да ја наплатат од таксениот обврзник.

Наплатената такса од став 1 на овој член непосредните даватели на услугите на сместувањето се должни да ја уплатат на соодветната сметка кај Службата на општественото книговодство најдоцна во рок од 7 дена по истекот на месецот.

## Член 17

Таксата од точка 5 на член 4 од овој закон се пресметува врз основа на пријавата на обврзникот, која се поднесува пред истакнувањето на рекламата, објавата односно огласот.

Таксата од став 1 на овој член мора да се плати веднаш.

## Член 18

Начинот и роковите за плаќање на таксите од точките 3, 4, 9, 10 и 11 на член 4 од овој закон ги пропишува општината.

## Член 19

Присилна наплата на комуналните такси од граѓаните и граѓанските-правни лица ќе се врши според прописите што важат за присилна наплата на даноците, а од другите обврзници — според прописите по кои се врши присилна наплата на нивните обврски спрема општествената заедница.

На износот на комуналната такса, која не е платена во пропишаниот рок, се плаќа камата по стапка од 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> годишно.

Непосредниот давател на услугите на сместувањето кој комуналната такса не ќе ја уплати на односната сметка и во определен рок од член 16 ќе плати камата од 0,1 отсто дневно, од неуплатениот износ на таксата.

## Член 20

Непосредниот давател на услугите на сместувањето солидарно гарантира со таксениот обврзник за наплата на комуналната такса за привремен престој.

## Член 21

Надзор на примената на овој закон и над прописите донесени врз основа на него врши органот за приходи на општината.

Кога при вршењето на надзор органот од став 1 на овој член утврди дека непосредниот давател на услугите на сместувањето не постапил според одредбите од член 16 и член 19, став 3 на овој закон, ќе донесе решение со кое ќе ја утврди обврската заради наплата од непосредниот давател на услугите на сместувањето.

Решението од став 2 на овој член се доставува на извршување на Службата на општественото кинповодство кај која се води жиро-сметката на непосредниот давател на услугите на сместувањето.

## Член 22

Во поглед на облогот и наплатата на комуналните такси, жалбената постапка, обновата на постапката и враќањето на комуналната такса се применуваат одредбите на Законот за даноците на праѓаните, доколку со овој закон не е поинаку определено.

## Член 23

Граѓанинот, општествено-правното лице и граѓанското-правно лице ќе се казни за прекршок со парична казна од 200 до 3.000 динари ако:

1. не поднесе пријава до органот за приходи на општината за настанатата таксена обврска;

2. не дозволи праѓел на деловните книги, деловните и станбените простории или го потрчува овластеното службено лице во вршењето на праѓел со цел за прибирање податоци потребни за облог и наплата на комуналната такса и

3. го одбегнува плаќањето на обложениот односно утврдениот износ на таксата, и ако не ја намври својата обврска во рок од 6 месеци од денот на стасаноста за плаќање.

За прекршок ќе се казни и одговорното лице во организацијата на здружениот труд и во друга организација со парична казна од 200 до 2.000 динари.

## Член 24

Непосредниот давател на услугите на сместувањето ќе се казни и за прекршок со парична казна од 200 до 2.000 динари ако од таксениот обврзник во рокот и на начинот предвиден со член 16 не ја наплати таксата за привремен престој.

Со парична казна од став 1 на овој член ќе се казни за прекршок непосредниот давател на услугите на сместувањето ако наплатената такса за привремениот престој не ја уплати на односната сметка.

Со парична казна од 200 до 1.000 динари ќе се казни за прекршок од ставовите 1 и 2 на овој член и одговорното лице кај непосредниот давател на услугите на сместувањето.

## Член 25

Решение за казнување од член 23 на овој закон донесува во прв степен органот за приходи на општината.

По жалбата против решението за казнување донесено во прв степен решава републичкиот орган на управата, надлежен за работите на финансииите.

Жалбата не го задржува извршувањето на решението.

## Член 26

Со влегувањето во сила на Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ број 45/72) престанува да важи Законот за комуналните такси („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65).

## 90.

Врз основа на член 318 став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, а во врска со точка 3 потточка 6 став 3 од Резолуцијата за насоките и рамките на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1981 година, Собранието на Социјалистичка Република Македонија на седницата на Соборот на здружениот труд, одржана на 26 март 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА**

1. Се дава согласност на Самоуправната спогодба за утврдување на висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници во 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

## СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 50-602

26 март 1981 година

Скопје

Претседател  
на Соборот на здружениот труд,  
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

## 91.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 12 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ на седницата одржана на 16 март 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА**

## I

Изречената казна затвор во траење од 8 месеци се прости на:

1. Томислав Драган Ивањов, од с. Прад.

## II

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се прости на:

1. Митре Ристо Трајановски, од Скопје.

## III

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не спорат ново кривично дело на:

1. Хамзи Меџит Решат, од с. Арачиново,  
2. Коле Стеван Колевоки, од с. Стајковци,  
3. Ташо Душан Станков, од Штип.

## IV

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудената во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Магбуле Јакуп Усеиноска, од Прилеп.

## V

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Махмуди Мехмед Бекир, од с. Г. Страгомиште,  
2. Лазо Манолчи Гаштаров, од Скопје.

## VI

Изречената казна затвор во траење од 6 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Муфтиу Аслан Аки, од с. Селокуки,
2. Фида Цемаил Африм, од Дебар.

## VII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 3 месеци на:

1. Васил Богоја Јовевски, од с. Крушеани,
2. Михајло Крсто Алексовски, од с. Горобинци.

## VIII

Изречената казна затвор во траење од 4 месеци се намали за 2 месеца на:

1. Мара Јоксим Ристеска, од с. Галичани.

## IX

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 6 месеци на:

1. Абди Абдула Тефик, од с. Теарце,
2. Слободанка Борис Русеска, од Охрид,
3. Лазо Трајан Бушиноски, од с. Мешешта.

## X

Изречената казна затвор во траење од 1 година се намали за 6 месеци на:

1. Драги Боривоје Живковиќ, од Скопје.

## XI

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 1 година на:

1. Мирко Томо Пезиќ, од Запреб,
2. Рамадан Сали Браќиќи, од с. Драчево,
3. Иван Лазар Ѓорѓиев, од Непотино.

## XII

Неиздржаниот дел од изречената казна затвор се намали за 18 месеци на:

1. Зибери Елм Казим, од с. Желино.

## XIII

Изречената парична казна во износ од 4.000 динари се намали за 2.000 динари на:

1. Благој Трајко Димов, од Титов Велес.

## XIV

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“:

Бр. 08-250

16 март 1981 година

Скопје

Претседател  
на Претседателството на СРМ,  
Љупчо Арсов, с. р.

## 92.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПРЕМИЈА НА ПЧЕНИЦАТА ЗА РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА

1. На организациите на здружен труд кои се бават со производство на мелнички производи на територијата на СР Македонија, за откупените количини на пченица произведена во СР Македонија им се исплатува премија во износ од 1,00 динари по 1 килограм, под условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 од оваа одлука се исплатува за пченицата откупена во периодот од 1

јули до 1 декември 1981 година, под услов таа да одговара на квалитетот утврден со Одлуката за продажните цени за пченица од родот на 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/80).

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука, организациите на здружен труд од точка 1 на оваа одлука ја остваруваат под услов пченицата да ја откупуваат по зголемена цена од 1,60 динари по 1 килограм над договорената цена на ниво на земјата односно цената што ќе важи на пазарот во Нови Сад.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува по поднесување на барање до Службата на општественото книговодство најкасно до 15 јануари 1982 година. Кон ова барање се доставува и доказ дека плаќањето на пченицата е извршено според предвидените услови во точка 3 на оваа одлука.

5. Средствата за премија од точка 1 на оваа одлука се исплатуваат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1981 година.

6. Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за финансии и републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, по потреба да донесат поблиски прописи за начинот на остварување и исплата на премијата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-481/1

12 март 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

## 93.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“ бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на СР Македонија донесе

## О Д Л У К А

## ЗА ПРЕМИЈА НА СОНЧОГЛЕДОТ, СОЈАТА И МАСЛОДАЈНАТА РЕПКА ОД РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА

1. На организацијата на здружен труд која се занимава со производство на маслодајни растенија на територијата на СР Македонија, за откупените количества сончоглед, соја и маслодајна репка, произведени во СР Македонија, ѝ се исплатува премија во износ од 1,00 динари по 1 килограм, под условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува под услов сончогледот, сојата и маслодајната репка да одговараат на квалитетот утврден со Одлуката за продажните цени за сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/80).

3. Премијата од точка 1, организацијата на здружен труд, исто така од точка 1 на оваа одлука, ја остварува под услов сончогледот, сојата и маслодајната репка да ги откупува по зголемена цена од 1,50 динари по 1 кг над договорената цена на ниво на земјата односно цената што ќе важи на пазарот во Нови Сад.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува по поднесување на барање до Службата на општественото книговодство, најдоцна до 15 јануари 1982 година. Кон ова барање се доставува и доказ дека плаќањето на сончогледот, сојата и маслодајната репка е извршено според предвидените услови во точка 3 на оваа одлука.

5. Средствата за премија од точка 1 на оваа одлука се исплатуваат од буџетот на СР Македонија за 1981 година.

6. Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за финансии и републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, да донесат поблиски прописи за начинот на остварување и исплата на премијата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-481/3  
12 март 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

94.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА ПРЕМИЈА НА ШЕКЕРНАТА РЕПКА ЗА РОДОТ ВО 1981 ГОДИНА

1. На организацијата на здружен труд која се баеи со производство на шеќер на територијата на СР Македонија, за откупените количини на шеќерна репка произведена во СР Македонија ѝ се исплатува премија во износ од 0,20 динари по 1 килограм по условите пропишани со оваа одлука.

2. Премијата од точка 1 од оваа одлука се исплатува под услов шеќерната репка да одговара на квалитетот утврден со Одлуката за продажната цена на шеќерната репка од родот во 1981 година („Службен лист на СФРЈ“, бр. 54/80).

3. Премијата од точка 1 на оваа одлука, организацијата на здружен труд од точка 1 на оваа одлука ја остварува под услов шеќерната репка да ја откупува по зголемена цена од 0,30 динари по 1 кг над договорената цена на ниво на земјата, односно цената што ќе важи на пазарот во Нови Сад.

4. Премијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува по поднесување на барање до Службата на општественото книговодство најкасно до 15 јануари 1982 година. Кон ова барање се доставува и доказ дека плаќањето на шеќерната репка е извршено според предвидените услови во точка 3 на оваа одлука.

5. Средствата за премија од точка 1 на оваа одлука се исплатуваат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1981 година.

6. Се овластува републичкиот секретар за земјоделство и шумарство, во согласност со републичкиот секретар за финансии и републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, да донесат поблиски прописи за начинот на остварување и исплата на премијата.

7. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-481/2  
12 март 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

95.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А ЗА РЕГРЕС ЗА УПОТРЕБЕНО СЕМЕ ОД ВИСОКОРОДНИ СОРТИ ПЧЕНИЦА ВО 1981 ГОДИНА

1. На индивидуалните земјоделци кои произведуваат пченица сами или во соработка со организации на здружен труд и со организации на здру-

жени земјоделци во СР Македонија, за употребено семе од високородни сорти пченица им се исплатува регрес во износ од 1,40 динари по килограм.

2. Семето за кое се дава регрес од точка 1 од оваа одлука во поглед на квалитетот треба да ги исполнува условите пропишани со Правилникот за нормите на квалитетот, пакувањето, пломбирањето и декларирањето на семето на земјоделски растенија („Службен лист на СФРЈ“, бр. 55/75).

3. Индивидуалните земјоделци од точка 1 на оваа одлука за семето набавено преку општинските служби — центри за унапредување на индивидуалното земјоделство, регресот го остваруваат преку тие служби — центри, според посебна програма што за таа цел ќе ја донесе Советот за унапредување на индивидуалното земјоделство.

4. Средствата за регресот од точка 1 на оваа одлука се исплатуваат од буџетот на Социјалистичка Република Македонија за 1981 година.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-481/4  
12 март 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

96.

Врз основа на член 21 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНИТЕ НА УСЛУГИТЕ НА ЖИЧАРНИЦИТЕ ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА 1981 ГОДИНА

1. Средствата за компензација на цените на услугите на жичарниците во СР Македонија за 1981 година се утврдуваат во висина на износот на амортизацијата на нивните основни средства.

Износот на компензацијата на жичарницата се утврдува во висина на годишната амортизација утврдена со применување на пропишаните минимални стапки според завршната сметка за претходната година.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука ќе се исплатува од средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1981 година (Раздел 68, позиција 623).

Средствата од став 1 на оваа точка се даваат без обврска за враќање.

3. Компензацијата ќе се извршува по две еднакви рати и тоа првата рата до 31 март, а втората до 1 октомври 1981 година.

4. Барањето за исплата на компензацијата се поднесува до Републичкиот секретаријат за финансии кој ја извршува оваа одлука.

5. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-569/1  
25 март 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов**, с. р.

97.

Врз основа на член 17, став 2 и член 23 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА РАСПОРЕД НА СРЕДСТВАТА ЗА ИЗГРАДБА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ОД ОПШТ ИНТЕРЕС ЗА РЕПУБЛИКАТА ЗА 1981 ГОДИНА

##### Член 1

Со оваа одлука се распоредуваат средствата предвидени во Републичкиот буџет за 1981 година наменети за изградба и опремување на објекти од општ интерес за Републиката, во вкупен износ од 152.500.000 динари и тоа:

- во раздел 10, позиција 122 — Средства за изградба и опремување на објекти што се од општ интерес за Републиката 150.000.000 дин.
- 80% од средствата за амортизација на објектите на републичките органи на управата и републичките организации 2.500.000 „

##### Член 2

Средствата од член 1 на оваа одлука се распоредуваат по одделни корисници и намени и тоа:

1. Републичка заедница за здравство и здравствено осигурување 80.000.000 дин.
2. Републичка заедница за насочено образование
  - за изградба и опремување на училиштен простор за насочено образование 16.300.000 „
3. Републички секретаријат за култура 16.200.000 „
  - за изградба на регионален архив 300.000 „
  - за доопремување на музејската зграда 2.700.000 „
  - за изградба на спомен-домовите на културата 12.000.000 „
  - за довршување на спомен домот во с. Разловци 1.100.000 „
4. Републичка заедница на културата
  - за изградба и опремување на објекти во областа на културата 6.000.000 „
5. Републички комитет за физичка култура
  - за изградба на објекти за физичката култура 14.000.000 „
6. Републичка конференција на Народна техника на СР Македонија
  - за изградба на објекти наменети за техничка култура 2.250.000 „
7. Републичка конференција на Сојузот на социјалистичката младини на Македонија
  - за намиравање на обврските за опремување на младинско-студентско летувалиште 3.850.000 „
8. Републички секретаријат за народна одбрана
  - за изградба на систем за УКВ радиоврски за потребите на Републиката 9.500.000 „
9. Републички секретаријат за внатрешни работи
  - за изведување на телефонско-телеграфска инсталација 9.500.000 „

##### Член 3

Средствата од член 2 на оваа одлука, освен средствата од точките 7, 8 и 9, ќе се користат како учество на Републиката во финансирањето на развојните програми.

##### Член 4

Распоредот на средствата на крајните корисници од член 2, точките 1 до 6 на оваа одлука, ќе го изврши носителот на средствата.

##### Член 5

Републичкиот секретаријат за финансии ќе ја извршува оваа одлука според динамиката на приливот на средствата на Републичкиот буџет, како и во сообразност со обезбеденото учество од другите учесници во финансирањето на инвестицијата.

##### Член 6

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-592/1

25 март 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

98.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, број 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЛЕБОТ

1. На организациите на здружен труд што произведуваат леб од брашно тип „800“ и „1100“ им се исплатува на име компензација по 2,50 динари за секој произведен килограм леб во периодот од 1 април до 30 септември 1981 година.

2. Компензацијата од точка 1 на оваа одлука се исплатува од средствата на Републичкиот буџет за 1981 година, Раздел 68. — Средства за компензации, премии и регреси и за пополнување на стоковни резерви.

3. Исплатата на компензацијата од точка 1 на оваа одлука се врши врз основа на книговодствената евиденција на производителите на леб во рок од 30 дена од денот на поднесувањето на барањето.

Со барањето што се поднесува до Службата на општественото книговодство се доставува посебна спецификација за произведените количества на леб со пресметан износ на компензација.

4. Се овластува републичкиот секретар за финансии, во согласност со републичкиот секретар за општостопански работи и пазар, поблиску да ги уреди начинот и постапката за остварување на компензацијата на цената на лебот.

5. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1981 година.

Бр. 23-743/1

2 април 1981 година

Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
Благој Попов, с. р.

99.

Врз основа на член 21, став 1 од Законот за извршување на Републичкиот буџет за 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесува

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖНОСТА НА ОДЛУКАТА ЗА КОМПЕНЗАЦИЈА НА ЦЕНАТА НА ЈУНЕШКО, СВИНСКО И ПИЛЕШКО (БРОЈЛЕРИ) МЕСО**

1. Важноста на Одлуката за компензација на цената на јунешко, свинско и пилешко (бројлери) месо („Службен весник на СРМ“, бр. 39/80 и 1/81), се продолжува до 15 април 1981 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 април 1981 година.

Бр. 23-742/1  
2 април 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

100.

Врз основа на член 28 и 32 од Законот за системот на цените и за општествена контрола на цените на производите и услугите („Службен весник на СРМ“ број 33/80), Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија донесе

**О Д Л У К А**  
**ЗА ПРОПИШУВАЊЕ МЕРКА НА НЕПОСРЕДНА КОНТРОЛА НА ЦЕНИТЕ — ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ТАРИФИ**

1. За цените на патниот патнички сообраќај се пропишува мерка на непосредна контрола на цените — давање согласност на тарифите.

2. Се дава согласност на Одлуката на Собранието на Деловната заедница „Македонија сообраќај“ — Скопје, број 08-257 од 20. II. 1981 година, за зголемување на цените на патниот патнички сообраќај за 18%.

3. Се овластува Републиката заедница за работи на цените да го спроведе извршувањето на оваа одлука.

4. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 23-652/1  
2 април 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Извршниот совет,  
**Благој Попов, с. р.**

101.

Уставниот суд на Македонија, на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членовите 15 и 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, на седницата одржана на 12 февруари 1981 година, донесе

**О Д Л У К А**

1. СЕ УКИНУВА точката 1 на став 1 на член 14 од Самоуправната спогодба за станбени прашања исклучена меѓу работниците во основните организации на здружениот труд во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола, на 30 декември 1977 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во основните организации на здружениот труд во состав на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Пелагонија“ во Битола, на начинот определен за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија по повод поднесена претставка, со решение У. бр. 68/80 од 13 ноември 1980 година поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на точката 1 на став 1 на член 14 од самоуправната спогодба означена во точката 1 на оваа одлука. Судов поведе постапка затоа што основано се постави прашањето за согласноста на оспорената одредба од самоуправната спогодба со уставното начело на еднаквост.

4. Во претходната постапка и на седницата Судов утврди дека во точката 1 на став 1 на член 14 од означената самоуправна спогодба е определено за секоја навршена година работен стаж остварен во работната организација да се добиваат по 2 бода, а за стажот остварен надвор од работната организација по 1 бод.

Согласно алинејата 3 на член 2 од Законот за здружениот труд, правото на работа со општествени средства што го стекнува секој работник во здружениот труд е основа за остварувањето на неговите права, обврски и одговорности во здружениот труд. Работејќи во здружениот труд со средства за производство во општествена сопственост, работникот создава доход кој има општествен карактер. Работејќи пак и создавајќи доход со општествени средства, работникот стекнува и работен стаж кој исто така има општествен карактер, без оглед на тоа дали е стекнат во една или во различни организации на здружениот труд. Од друга страна, согласно начелото на еднаквост утврдено во алинејата 9 на став 3 на делот II од Основните начела и во членот 204 од Уставот на СР Македонија, неприкосновената основа на положбата и улогата на човекот ја сочинуваат, покрај другото, и еднаквоста на правата, должностите и одговорностите на луѓето во согласност со уставноста и законитоста.

Од изнесеното произлегува дека нема основ работниот стаж стекнат во работната организација и надвор од неа да се вреднува различно. Со оглед на тоа што во оспорената точка 1 на став 1 на член 14 од означената самоуправна спогодба е предвидено работниот стаж стекнат во работната организација да се вреднува позасилено од работниот стаж стекнат во работната организација, Судов оцени дека таа одредба не е во согласност со уставното начело на еднаквост.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 68/80  
12 февруари 1981 година  
Скопје

Претседател  
на Уставниот суд на Македонија,  
**Гога Николовски, с. р.**

По извршеното срамнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Републичкиот буџет за 1981 година, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 44/80, се полкраднала грешка, поради што се дава

**И С П Р А В К А**  
на Републичкиот буџет за 1981 година

Во „Раздел 67 — Средства за финансирање на потребите на другите општествено-политички заедници“, позиција 603, наместо бројката „8.467.000“ треба да стои бројката „8.407.000“.

Бр. 13-624  
10 март 1981 година  
Скопје

ОД ЗАКОНОДАВНО-ПРАВНАТА  
КОМИСИЈА НА СОБРАНИЕТО  
НА СРМ



## ОПШТЕСТВЕНИ ДОГОВОРИ И САМОУПРАВНИ СПОГОДБИ

### 113.

Заради усогласување на заедничкиот стопански и општествен развој и за остварување на заедничките интереси во областа на воспитувањето и образованието, а тргнувајќи од:

— неопуѓливо право на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини, на народите и народностите, на работниците во организациите на здружениот труд, на работниците во воспитувањето, образованието, на учениците, студентите и другите посетители, како и од правото на работните луѓе и граѓаните во месните заедници, во самоуправните интересни заедници, во општествено-политичките заедници, и во општествено-политичките организации да учествуваат во утврдувањето и спроведувањето на воспитно-образовната политика и да го остваруваат воспитувањето и образованието;

— развојот на самоуправните односи, правото и одговорноста на работниците да решаваат за условите и за резултатите од својот труд, и врз таа основа со самоуправно спогодување и со општествено доповарање да ја планираат и да ја обезбедуваат воспитно-образовната дејност и развојот заради задоволување на личните, заедничките и општите општествени потреби и интереси;

— ставовите на Резолуцијата на Десеттиот и Единаесеттиот конгрес на СКЈ за задачите на Сојузот на комунистите на Југославија во социјалистичката самоуправни преобразба на воспитувањето и образованието, од Резолуцијата на Собранието на СФРЈ за слободна размена на трудот, како и од член 244 од Уставот на СФРЈ

собранијата на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини усвојуваат

### ДОГОВОР

#### НА СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ РЕПУБЛИКИ И СОЦИЈАЛИСТИЧКИТЕ АВТОНОМНИ ПОКРАИНИ ЗА ЗАЕДНИЧКИТЕ ОСНОВИ НА СИСТЕМОТ НА ВОСПИТУВАЊЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО

##### Член 1

Со овој договор се утврдуваат:

— заедничките прашања во остварувањето на општествената улога, целта и задачите на социјалистичкото самоуправно воспитување и образование;

— заедничките основи за развивање на самоуправните општествено-економски односи и положбата на воспитувањето и образованието во здружениот труд;

— заеднички основи на системот на воспитувањето и образованието;

— обврските на учесниците во следењето и реализацијата на Договорот.

##### Член 2

Учесниците на Договорот се согласни во формирањето на општествената улога на воспитувањето и образованието, во рамките на своите надлежности, да тргнуваат од следниве заеднички ставови:

1. Општествената улога, целта и задачите на воспитувањето и образованието се остваруваат како составен дел на единствениот систем на здружениот труд и во функција на неговите потреби на општествената заедница во целина и заради сестран развој на личноста.

2. Воспитно-образовната дејност се развива и се организира како перманентен процес во текот на кој младите и возрасните се образуваат и се ослободуваат за работа, за самоуправување, за општонародна одбрана и самозаштита и се изградуваат во сестрано развиени социјалистички личности. Збогатени со научни, технички и културни и други хуманистички вредности, овие личности ќе дејству-

ваат како творечки субјекти во општествената работа и во животот, во здружениот труд и во социјалистичката заедница во целина.

3. Воспитно-образовните организации на здружен труд, организациите на здружен труд во материјалното производство и во општествените дејности и другите воспитно-образовни фактори треба да придонесат:

— за системска марксистичка идејна ориентација на младите и возрасните;

— за развој на способностите и готовноста за остварување на социјалистичките самоуправни односи;

— за негување на творештвото и творечкиот однос спрема трудот и за надминување на општествените противречности меѓу умствената и физичката работа;

— за развивање на свеста и чувството за заедничство, рамноправност и животна поврзаност на нашите народи и народности, за братството и единството, за југословенскиот социјалистички патриотизам, за готовноста и способноста за општонародна одбрана и општествена самозаштита;

— за негување на традициите на Народноослободителната борба и Социјалистичката револуција;

— за афирмација на националната култура и запознавање на културите на другите народи и народности на Југославија;

— за воспитување во духот на социјалистичкиот хуманизам и соработката меѓу сите прогресивни сили во светот;

— за збогатување на човекот со културни, етички, естетски и други социјалистички вредности, да придонесуваат за неговиот физички развој, за оспособување на хумани и одговорни односи меѓу половите и во пошироката општествена средина, да ја развиваат свеста за потребата од заштита на животната средина.

4. Општите општествени цели на воспитувањето и образованието се остваруваат непосредно и со координирано дејствување на сите општествени фактори, посебно на здружениот труд, како основен носител на социјалистичкиот воспитно-образовен процес. Тоа особено се однесува на: воспитно-образовните организации на здружен труд и на нивните асоцијации, на наставниците, учениците, студентите и другите посетители, на семејството, на основните организации на здружен труд од сите подрачја на дејностите, на општествено-политичките организации, на стручните, културно-уметничките, техничките, спортските, хуманитарните и други друштва и институции, на детските и младинските организации и подмладици, на сојузите за воспитување и општествена грижа на децата, на Југословенската народна армија и другите организации на одбраната, на издавачката дејност, печатот, радиото и телевизјата.

#### Заеднички основи за развивањето на самоуправните општествено-економски односи и положбата на воспитувањето и образованието во здружениот труд

##### Член 3

Учесниците на Договорот, во согласност со своите овластувања утврдуваат, работниците во организациите на здружен труд од материјалното производство и општествените дејности, работниците во организациите на здружен труд за воспитување и образование, учениците, студентите и другите посетители, како и работните луѓе во месните и самоуправните заедници и во општествено-политичките заедници, со заедничка акција и одговорност да ја планираат, организираат, остваруваат и вреднуваат дејноста на воспитувањето и образованието врз основа на следниве општи начела:

— самоуправно планирање на развојот на воспитувањето и образованието, утврдување на содр-



жнините, облиците, мрежата, капацитетите на воспитувањето и образованието врз основа на испитување и утврдување на тековните и развојните образовни и кадровски потреби на здружениот труд и на општествената заедница во целина, на интересите и потребите на развојот на личноста во социјалистичкото самоуправни општество;

— натамошен развој и унапредување на самоуправните општествено-економски односи во воспитувањето и образованието и меѓу воспитувањето и образованието и здружениот труд врз основите на самоуправното спогодување и општественото договарање, а тргнувајќи од правата и одговорностите на работниците на основните организации на здружен труд да решаваат за воспитно-образовната политика и развој. Со слободна размена на трудот меѓу работниците во воспитно-образовните организации и работниците во другите организации на здружен труд се обезбедуваат услови за воспитно-образовна дејност и се обезбедува рамноправна општествена и материјална положба на работниците во воспитувањето и образованието;

— самоуправно поврзување и здружување на воспитно-образовните, научно-истражувачките и организациите на здружен труд од материјалното производство и општествените дејности, самоуправното поврзување на организациите на здружен труд во самоуправните интересни заедници за воспитување и образование, потоа меѓусебно поврзување на воспитно-образовните организации на различни степени на образованието по правило во иста или сродна струка;

— самоуправна положба на учениците, студентите и другите посетители во воспитно-образовниот процес и во развојот на самоуправните општествено-економски односи, како и во остварувањето на нивните права и обврски во организациите на здружен труд;

— соработка меѓу воспитно-образовните и други организации на здружен труд, на општествените организации и друштвата заради утврдување и остварување на воспитно-образовните програми и другите задачи на воспитувањето и образованието и за остварување на образовната функција на организациите на здружен труд на материјалното производство и општествените дејности;

— солидарноста и заемноста во изедначувањето на условите за воспитување и образование во сообразност со Уставот и законот.

### Заеднички основи на системот на воспитувањето и образованието

#### Член 4

Учесниците на Договорот се согласни воспитно-образовниот систем да го сочинуваат:

— предучилишното воспитување и образование кое се остварува во општествено-организираните облици и во организациите за предучилишно воспитување и образование и е составен дел на општвата општествена грижа за децата од оваа возраст;

— основното осумгодишно воспитување и образование кое се остварува во основното училиште и во различни облици на образованието на возрастите;

— насоченото образование и воспитување на младина и возрасните кое се остварува врз основа на општествено-верификуваните планови и програми на воспитно-образовната работа во стекнување на стручна подготовка, врз основа на програмите за постојано усовршување и оспособување за натамошно образование и развој на слободната социјалистичка личноста.

Во единствениот систем за воспитување и образование се обезбедуваат услови и програми за задоволување на потребите и интересите на децата, младина и возрасните, како и на потребите на здружениот труд и општеството во целина. Со програмите, облиците и методите на воспитно-образовната работа се обезбедува оптимално развивање

на надарените ученици, посебно уметничкото воспитување и образование, воспитување и образование на децата и младина со попречување во развојот, образование за потреби на одбраната и заштитата, воспитување и образование во политичките школи, во домовите на учениците и студентите, воспитување и образование во специјални заводи, дополнително воспитување и образование на југословенските работници на привремена работа во странство и на нивните деца и друго.

#### Член 5

Учесниците на Договорот ќе создаваат услови за остварување на целите и задачите на воспитувањето и образованието и ќе ги уважаваат можностите, што ги предвидуваат законите за воспитување и образование во одделни социјалистички републики и во социјалистичките автономни покраини.

Заради тоа се обезбедува:

— воспитување и образование на јазиците на народите и народностите, учење на јазикот на општествената средина, негување на јазикот и културата на народите и народностите на учениците и студентите кои не се образуваат на свој јазик;

— перманентност во воспитувањето и образованието и оспособување за самообразование, усовршување и оспособување за работа во текот на целиот работен век. Затоа е потребно да се овозможи единственост и рамноправност на облиците и програмите за образованието на младина и возрасните пред работа, со работа и од работа, со почитување на нивните работни и животни искуства и обврски;

— еластичност и поврзаност на сите делови на воспитно-образовниот систем, обезбедување на хоризонтална и вертикална проодност, создавање можности младина и возрасните да можат да стекнуваат повисоко образование и да бидат оспособувани за посложени работни задачи, односно за посложено занимање во согласност со Општествениот договор за единствените основи за класификација на занимањата и стручната подготовка;

— усогласување на интересите на посетителите (младина и вработените работници) со потребите на здружениот труд и општеството во целина, со насочување кон работа, кон натамошно образование, усовршување и оспособување;

— поттикнување на развојот на надарените ученици, студенти и други посетители и создавање на можности за успешно образование и воспитување на децата, младина и возрасните кои имаат тешкотии во совладувањето на програмите, како и на лицата попречени во развојот;

— иста правна вредност на овидетелството и дипломата стекната врз основа на верификуваните планови и програми на воспитно-образовната работа на јазиците на народите и народностите, во која и да е социјалистичка република, или социјалистичка автономна покраина.

#### Член 6

Учесниците на Договорот ќе го поттикнуваат подобрувањето на условите за предучилишно воспитување и образование како дел од општествената грижа за децата од оваа возраст, од првата година на животот до влегувањето во основното училиште, првенствено тргнувајќи од развојните потреби на децата, од интересите на родителите и општеството како целина во согласност со материјалните можности.

Потребно е да се поттикнуваат разновидни облици на воспитната работа во годината пред тргнувањето на училиште, имајќи го предвид значењето на предучилишното воспитување и образование во развојот на децата и потребата од создавање на еднакви услови за почетокот на основното воспитување и образование.

Учесниците на Договорот се согласни основното воспитување и образование за децата и младина да трае осум години и да се остварува во основното општообразовно училиште со нагласена

воспитна функција и политехничка ориентација и работно воспитување. Преку изборна и факултативна настава од различен карактер, преку пионерските и младинските слободни активности, ученичките организации и подмладокот и друго, ќе се обезбеди задоволување на посебните потреби и интереси на децата и младината за одделни воспитно-образовни подрачја и нивното постапно подготвување за работа, за самоуправање, за општонародна одбрана и општествена самозаштита.

Со посебни програми ќе им се обезбеди на возрастните кои немаат основно воспитување и образование да го завршат истото. Програмите за стручно оспособување за поединствени занимања, за возрастните кои немаат стекната основно воспитување и образование треба да ги имаат и содржините на основното образование.

Учесниците на Договорот се согласни организациите на здружен труд за воспитување и образование, заедно со соодветните самоуправни интересни заедници, а во соработка со месните заедници, со општините и организациите на здружениот труд од стопанските и општествените дејности, да им обезбедат на учениците професионално насочување, како составен дел на целокупниот воспитно-образовен процес и воведување во производствената или друга општествено корисна работа според можностите на воспитно-образовната организација и средината во која таа дејствува.

#### Член 7

Насоченото образование и воспитување го содржи и го поврзува во единствена целина досегашното средно, више и високо образование, перманентното усовршување и оспособувањето за работа и за продолжување на образованието.

Насоченото образование опфаќа:

- образование на младината и возрастните за работа во занимањата со одредена сложеност и вид според Општествениот договор за единствените основи за класификација на занимањата и стручната подготовка (I-VIII степен), за творечко овладување со работите и задачите на организациите на здружен труд и со општествената репродукција, со современата технологија и со самоуправната организација на работата, за примена на научните دستигања во практиката на материјалното производство и општествените дејности;

- стекнување на општи и посебни знаења и активности значајни за творештвото во работата и во самоуправањето, за народната одбрана и општествената самозаштита, за физичкото воспитување, за културниот и општествениот живот, за сестраниот развој на личноста, како и за нејзиното натамошно образование и самообразование;

- стручно усовршување на работниците, преквалификација, доквалификација, специјализација, како и стручна и научна работа која е во сообразност со природата на дејноста за која се подготвуваат кадрите;

- дополнително образование на работниците, кои не завршиле основно училиште, односно образование на работниците без одредена стручна подготовка за вршење на работите и задачите во организациите на здружен труд од материјалното производство и општествените дејности, како и во малото стопанство и земјоделството;

- постојано усовршување на сите работници;

- образование и практично оспособување на младите работници-приправници.

#### Член 8

Предучилишното, основното и насоченото образование и воспитување се остваруваат според општествено верификуваните планови и програми на воспитно-образовната работа.

Заради стекнување на поцелоко образовно и културно ниво и заради оспособување за самоуправање, општонародна одбрана и општествена самозаштита, заради насочувањето на учениците кон работа и понатамошно образование во сите воспитно-образовни програми на почетокот на насоченото

образование, се обезбедува заедничка воспитно-образовна основа која ги опфаќа општокултурните, општествено-економските, природно-математичките и производно-техничките содржини со политехничка ориентација.

Учесниците на Договорот се обврзуваат дека во изградбата на системот на воспитувањето и образованието ќе обезбедат услови за:

- научна марксистичка заснованост и социјалистичка самоуправни идејна насоченост на воспитно-образовните содржини на сите нивоа на системот и во сите облици на воспитно-образовната работа;

- подигање на ефикасноста на образованието и воспитувањето;

- оспособување за општонародна одбрана и општествена самозаштита;

- степенитост и континуирана поврзаност на плановите и програмите на воспитувањето и образованието;

- степенитост и програмска поврзаност на сите степени и облици на насоченото образование и воспитување;

- содржини во програмите на насоченото образование кои ќе овозможат: оспособување за работа, за самоуправање и живот, за самостојно следење, за воведување во методите на научната работа и за примена на науката, техниката и технологијата, за разбирање на производните и другите работни процеси на одредено подрачје на работата, односно во структурата и во пошироките и сродните подрачја на работата, како и за совладување на различни барања, услови и видови на работа, односно работни задачи;

- задоволување на посебните интересирања на учениците, студентите и другите посетители во рамките на факултативната и изборната настава и на другите содржини и облици на активностите;

- приспособеност на плановите и програмите на воспитно-образовната работа кон психофизичките и другите можности, кон работните и животните искуства на учениците, студентите и другите посетители;

- самоуправни соработка на наставниците, учениците, студентите и другите посетители заради поттикнување на нивното творештво во вкупниот развој на личноста;

- постојано усовршување и осовременување на воспитно-образовната работа со користење на современата образовна технологија со цел да се зголеми ефикасноста на воспитно-образовната работа.

#### Член 9

Учесниците на Договорот се согласни организацијата, обличите и содржините на насоченото образование да обезбедат завршност на секој степен, така што учениците, студентите и другите посетители по завршувањето на одредени програми на воспитно-образовната работа да бидат оспособени да се вклучат во работата и преку работата и од работата да го продолжат своето образование.

#### Член 10

Учесниците на Договорот се согласија дека ќе обезбедуваат услови во насоченото образование за стекнување на степен на стручна подготовка за занимање, работните луѓе и младината да стекнуваат образование кое содржи заеднички воспитно-образовни основи.

#### Член 11

Учесниците на Договорот ќе преземаат мерки на учениците, студентите и на другите посетители да им се обезбеди право под еднакви услови да го продолжат образованието во која и да е воспитно-образовна организација според програмите на насоченото образование и воспитување во земјата, а во сообразност со законите и прописите на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини во која доаѓа ученикот, студентот или друг посетител.

Доколку ученикот, студентот и друг посетител при продолжувањето на насоченото образование, поради разликите во програмската структура, наидува на посебни тешкотии, организацијата на здружен труд за насочено образование организира соодветна воспитно-образовна помош заради совладување на настанатите тешкотии.

#### Член 12

Учесниците на Договорот ќе ја утврдат со закони и со други прописи постапката и ќе ги одредат носителите за донесување на општествено верификувани и други планови и програми на воспитно-образовната работа. Во постапката на подготовката и донесувањето на плановите и програмите на воспитно-образовната работа, неопходно е да се обезбедува соработка и заедничка работа на работниците на образовните организации, организациите од материјалното производство и општествените дејности, потоа на научните и стручните работници, како и на работниците и граѓаните во месните, самоуправни интересни и општествено-политичките заедници.

#### Обврски на учесниците во следењето и реализацијата на овој договор

#### Член 13

Учесниците на Договорот, во согласност со своите овластувања, ќе обезбедат надлежните органи, самоуправни организации и заедници во републиките и покраините меѓусебно да соработуваат и да се договараат за неговата реализација, посебно при остварувањето на системот на воспитувањето и образованието, за заедничките или специфичните прашања на одделни републики и покраини, а особено за:

— усогласувањето на содржините на плановите и програмите на воспитувањето и образованието;

— методологијата на изработката и усогласувањето на плановите и програмите на предучилишното, основното и насоченото воспитување и образование;

— самоуправниот поврзување на самоуправни интересни заедници за образование заради усогласување на плановите и организацијата на воспитувањето и образованието и остварувањето на плановите и програмите на воспитно-образовната работа на одделни подрачја на здружениот труд, односно струки;

— усогласувањето на постапката, условите и начинот на стекнување на стручната подготовка;

— за подготовката и издавањето на учебници и друга прирачна литература, како и за образовната технологија;

— системот на евиденцијата, оценувањето на испитите и напредувањето на учениците, студентите и другите посетители;

— образованието и совршувањето на наставниците и другите соработници во воспитно-образовната работа;

— стручната, научната и истражувачката дејност за напредување на воспитувањето и образованието;

— за други прашања значајни за реализацијата на овој договор.

#### Член 14

Учесниците на Договорот се согласни да се формира Координационен одбор за следење и координирање на спроведувањето на Договорот. Во Координациониот одбор се избира по еден претставник на социјалистичките републики и автономните покраини.

#### Член 15

Собранијата на социјалистичките републики, односно собранијата на социјалистичките автономни покраини, како учесници на овој договор, ја преземаат обврската, во рок од две години да ги усогласат своите прописи со одредбите на овој договор и да обезбедат услови за воведување на нови планови и воспитно-образовни програми врз основа на овој договор, најдоцна во учебната 1982/83 година.

#### Член 16

Овој договор ќе се објави во службените весници на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини.

#### Потписници на Договорот:

1. За Собранието на СР Босна и Херцеговина Бсад Хорозик, с.р. член на Извршниот совет на Собранието на СР БиХ и претседател на Републичкиот комитет за образование, наука и култура
2. За Собранието на СР Црна Гора д-р Божина Ивановиќ, с.р. член на Извршниот совет на Собранието на СР Црна Гора и републички секретар за образование, наука и култура
3. За Собранието на СР Хрватска Ема Дероси-Бјелајац, с.р. потпретседател на Собранието на СР Хрватска
4. За Собранието на СР Македонија Анатолиј Дамјановски, с.р. член на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија и републички секретар за образование и наука
5. За Собранието на СР Словенија Мајда Пољаншек, с.р. член на Извршниот совет на Собранието на СР Словенија и претседател на Републичкиот комитет за воспитување и образование
6. За Собранието на СР Србија Олга Николиќ, с.р. потпретседател на Соборот на општините на Собранието на СР Србија
7. За Собранието на САП Косово д-р Имер Јака, с.р. член на Извршниот совет на Собранието на САП Косово и покраински секретар за образование, наука и култура
8. За Собранието на САП Војводина Корнел Троќа, с.р. претседател на Општествено-политичкиот собор на Собранието на САП Војводина

#### 114.

Заради спроведување на задачите утврдени во Резолуцијата за насоките и рамките на општествено-економскиот развој на Социјалистичка Република Македонија во 1981 година („Службен весник на СРМ“, бр. 44/80), а врз основа на член 136 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Републиката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата, Републиката заедница и самоуправни интересни заедници на насоченото образование формирани на територијата на Републиката, Републиката самоуправни интересна заедница за основно образование, Републиката заедница и самоуправни интересни заедници на научните дејности формирани на територијата на Републиката, Републиката заедница на културата, Републиката самоуправни интересна заедница за социјална заштита и Републиката самоуправни интересна заедница на физичката култура, во согласност со Собранието на Социјалистичка Република Македонија склучуваат

#### САМОУПРАВНА СПОГОДБА

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СРЕДСТВАТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ЗАЕДНИЧКИТЕ ПОТРЕБИ ПРЕКУ РЕПУБЛИЧКИТЕ САМОУПРАВНИ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ ВО 1981 ГОДИНА

#### Член 1

Учесниците во оваа спогодба (корисници на општествени средства) се согласија средствата од придонесите од доходот на организациите на здружен труд и од придонесите од личните доходи на работниците вработени во организациите на здру-

жен труд во самоуправните организации и заедници и кај другите корисници на општествени средства кои служат за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници во 1981 година, да се движат во рамките утврдени со оваа спогодба.

#### Член 2

Како средства од член 1 на оваа спогодба се сметаат средствата од придонесите од доходот и од личните доходи кои се евидентираат во Службата на општественото книговодство на СР Македонија во Извештајот за наплата на приходите на општествено-политичките заедници и нивните фондови, самоуправните интересни заедници и други самоуправни организации и заедници и нивна распределба по корисници (образец „Б-2“).

#### Член 3

Учесниците во оваа спогодба се согласија средствата од член 1 на оваа спогодба во 1981 година, во глобал да изнесуваат 4.368 милиони динари.

Средствата од став 1 на овој член по одделни корисници се утврдуваат:

(во милиони динари)

1. Републичка самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата	1.297
2. Републичка заедница и самоуправни интересни заедници на насоченото образование	1.930
3. Републичка самоуправни интересна заедница за основно образование	533
4. Републичка заедница и самоуправни интересни заедници на научните дејности	200
5. Републичка заедница на културата	261
6. Републичка самоуправни интересна заедница на физичката култура	40
7. Републичка самоуправни интересна заедница за социјална заштита	107

Средствата од став 1, точка 2 и 4 на овој член по посиделни самоуправни интересни заедници образувани на територијата на Републиката ќе се распоредат врз основа на самоуправни спогодби помеѓу гранските заедници.

#### Член 4

Учесниците во оваа спогодба се согласија најмалку 15% од средствата на Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование, утврдени во член 3 точка 3 на оваа спогодба да се користат за учество во финансирањето на изградбата и опремувањето на училиштен простор за основното образование врз основа на програмата што ќе ја донесе Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование.

#### Член 5

Динамиката на користењето на средствата од член 3 на оваа спогодба, по примесечја, може да изнесува:

— за периодот јануари-март	22%
— за периодот јануари-јуни	47%
— за периодот јануари-септември	73% и
— за периодот јануари-декември	100%

#### Член 6

Учесниците во оваа спогодба се согласија, врз основа на примесечни биланси и процени за остварувањето на приходите во текот на годината, да преземаат мерки приходите да се остварат во рамките утврдени со оваа спогодба.

Ако според податоците на Службата на општественото книговодство на СР Македонија, за остварените приходи на одделен корисник на општествени средства се утврди дека остварените приходи во претходното тримесечје се поголеми од договорените според член 5 на оваа спогодба, тој корисник ќе изврши осудветно намалување на обврските на отпашанството на наредното тримесечје.

#### Член 7

Учесниците во оваа спогодба се согласија, доколку определен корисник на средства не донесе одлука од член 6 став 2 на оваа спогодба, Службата на општественото книговодство на СР Македонија, врз основа на податоците за остварените приходи на одделен корисник за три, шест и девет месеци, повеќе уплатените приходи ќе ги издвои на посебни сметки.

Повеќе уплатените приходи можат да се користат во наредното тримесечје доколку приходите за тоа тримесечје не се остварат според утврдената динамика од член 5 на оваа спогодба.

Учесниците во оваа спогодба се согласија Службата на општественото книговодство на СР Македонија да преземе мерки за престанување на обврската за издвојување на средства за односниот корисник на оваа спогодба ако договорениот годишен износ, заедно со издвоените средства на посебни сметки е остварен во целина.

Учесниците во оваа спогодба се согласија да склучат договор со Службата на општественото книговодство на СР Македонија за извршување на мерките од став 3 на овој член.

#### Член 8

Учесниците во оваа спогодба се согласија, средствата што се издвоени на посебни сметки кај Службата на општественото книговодство од придонесите од доходот и личните доходи за 1980 година, да се насочат за додатно стимулирање на извозот преку Самоуправната интересна заедница за економски односи со странство на Македонија.

#### Член 9

Изменување и дополнување на оваа спогодба може да се врши според постапката по која е и склучена.

#### Член 10

Оваа спогодба е потпишана на 3 март 1981 година, а ќе се применува за 1981 година.

#### Член 11

Оваа спогодба ќе се применува откако Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе даде согласност.

#### Член 12

Оваа спогодба ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

#### ПОТПИСНИЦИ:

1. За Републичката самоуправни интересна заедница за општествена заштита на децата,  
**Емине Адеми, с.р.**
2. За Републичката самоуправни интересна заедница за основно образование,  
**Марија Заковска, с.р.**
3. За Републичката заедница на насоченото образование,  
проф. **Љупчо Копровски, с.р.**
4. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во рударството, рударските истражи, обоената и црната металургија,  
**Петар Горковски, с.р.**
5. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во електроенерги-

- јата, електроиндустријата, металската и графичката индустрија,  
**Иван Ристевски, с. р.**
6. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во хемиската индустрија, текстилната индустрија и индустријата за чевли, кожи и гума,  
д-р **Владан Златановиќ, с. р.**
  7. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во градежништвото и градежната индустрија,  
проф. д-р **Стево Матески, с. р.**
  8. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во земјоделството, шумарството, дрвната индустрија, индустријата за тутун и прехранбената индустрија,  
проф. **Вељан Вељановски, с. р.**
  9. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во сообраќајот и вроките,  
проф. **Драган Димитров, с. р.**
  10. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во трговијата, улостителството, туризмот, занаетчиството и комуналните дејности,  
**Зоран Петровски, с. р.**
  11. За Самоуправната интересна заедница на насоченото образование во здравството и социјалната заштита,  
д-р **Перко Колевски, с. р.**
  12. За Општата самоуправни интересна заедница на насоченото образование,  
м-р **Панче Соколов, с. р.**
  13. За Републичката заедница на научните дејности,  
проф. д-р **Тодор Цунов, с. р.**
  14. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во рударството, црната и обоената металургија, металната индустрија, неметалите, електростопанството, електроиндустријата и соодветните трговски дејности,  
проф. инж. **Стево Трајковски, с. р.**
  15. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во земјоделството, водостопанството, преработката на земјоделски и сточарски производи, шумарството, преработката на дрво и соодветните трговски дејности,  
проф. д-р **Велко Стефановски, с. р.**
  16. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во градежништвото, станбено-комуналните дејности, индустријата за градежни материјали, сообраќајот и вроките и соодветните трговски дејности,  
дипл. инж. **Димитрија Станојевиќ, с. р.**
  17. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во хемиската, текстилната, кожарската и гумарската индустрија, индустријата за целулоза и хартија и соодветните трговски дејности,  
проф. инж. **Марија Бакаловска, с. р.**
  18. За Самоуправната интересна заедница на научните дејности во фармацевтската и козметичката индустрија, здравството и социјалната заштита и соодветните трговски дејности,  
**Ристо Џеков, с. р.**
  19. За Општата самоуправни интересна заедница на научните дејности,  
проф. д-р **Ристо Бузалков, с. р.**
  20. За Републичката заедница на културата,  
**Јордан Леов, с. р.**
  21. За Републичката самоуправни интересна заедница за социјална заштита,  
**Исмаилаки Емурлаи, с. р.**
  22. За Републичката заедница на физичката култура,  
**Јаков Поповски, с. р.**

## ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

### РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ

#### 115.

Врз основа на член 4 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Републичка СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 26 февруари 1981 година, донесе

### О Д Л У К А

#### ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ДНЕВНИЦИТЕ НА ОСИГУРЕНИТЕ ЛИЦА КОИ СЕ УПАТУВААТ НА ПРЕГЛЕД И ЛЕКУВАЊЕ ВО ДРУГО МЕСТО

##### I

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место.

##### II

Висината на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преглед и лекување во друго место не може да биде помала и тоа:

1) ако се упатуваат во места на територијата на СР Македонија — 124,00;

2) ако се упатуваат во место надвор од територијата на СР Македонија — 150,00;

3) ако се упатуваат во Скопје — 138,00 динари и

4) ако се упатуваат во другите републички и покраински центри — 190,00 динари.

### III

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука, бр. 0301-1944/1 од 25 декември 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, број 43/79.

Бр. 0606-395/1  
26 февруари 1981 година  
Скопје

Претседател,  
**Петре Шулески, с. р.**

**116.**

Врз основа на член 4 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување во Републичка СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 26 февруари 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА ПОМОШТА ЗА СПРЕМА НА НОВОРОДЕНО ДЕТЕ****I**

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете.

**II**

Висината на помошта за спрема на новородено дете не може да биде помала од 500,00 динари за секое новородено дете.

**III**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука, бр. 0301-1943/1 од 25 декември 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 43/79.

Бр. 0606-389/1

26 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,

Петре Шулески, с. р.

**117.**

Врз основа на член 4 став 1 точка 3 од Самоуправната спогодба за здружување на општинските СИЗ на здравството и здравственото осигурување, Собранието на Републичката СИЗ на здравството и здравственото осигурување — Скопје, на седницата на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите, одржана на 26 февруари 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА УТВРДУВАЊЕ НАЈНИСКИОТ ИЗНОС НА НАДОМЕСТОКОТ НА ТРОШОЦИТЕ ЗА ЗАКОП НА ОСИГУРЕНО ЛИЦЕ****I**

Со оваа одлука се утврдува најнискиот износ на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице.

**II**

Висината на надоместокот на трошоците за закоп на осигурено лице не може да биде помала од:

- 1) во случај на смрт на осигурено лице до едногодишна возраст, 965,00 динари;
- 2) во случај на смрт на осигурено лице од 1 до 7 годишна возраст, 1.530,00 динари;
- 3) во случај на смрт на осигурено лице од 7 до 14 годишна возраст, 2.110,00 динари и
- 4) во случај на смрт на осигурено лице на возраст над 14 години, 2.690,00 динари.

**III**

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи истоимената одлука, бр. 0301-1942/1 од 25 декември 1979 година, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 43/79.

Бр. 0606-390/1

26 февруари 1981 година

Скопје

Претседател,

Петре Шулески, с. р.

**ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА****118.**

Врз основа на член 20 од Законот за пензиско и инвалидско осигурување („Службен весник на СРМ“, бр. 39/78) и член 20 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 март 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА НАЈВИСОКАТА ПЕНЗИСКА ОСНОВА ОД КОЈА МОЖЕ ДА СЕ ОПРЕДЕЛИ ПЕНЗИЈА ВО 1981 ГОДИНА****Член 1**

Највисоката пензиска основа од која може да се определи пензија во 1981 година се утврдува на 28.537,00 динари.

**Член 2**

На корисник на пензија на кого при определувањето на пензијата не му е земен целиот износ на личниот доход заради примена на порано утврдената највисока пензиска основа, по негово барање повторно ќе му се пресмета пензијата земајќи го утврдениот просек на личниот доход најмногу до износот од член 1 на оваа одлука наместо поранешниот износ. Така пресметаната пензија, ако го надминува износот на затечената усогласена пензија, припаѓа од денот на почетокот на примената на оваа одлука ако барањето е поднесено најдоцна во рок од шест месеци од денот на влегувањето на одлуката во сила, а ако барањето е поднесено по тој рок новиот износ на пензијата припаѓа од третиот ден на наредниот месец од поднесувањето на барањето.

На износот на пензијата, определен според став 1 на овој член не припаѓа усогласувањето на пензиите од 1 јануари 1981 година.

**Член 3**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-790/1

16 март 1981 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.

**119.**

Врз основа на член 80 и 188 став 1 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидско осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 март 1981 година, донесе

**О Д Л У К А****ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗНОСОТ НА ПАУШАЛНИОТ НАДОМЕСТОК ЗА ВРЕМЕТО ДОДЕКА СЕ ВРШИ ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА****Член 1**

Во Одлуката за износот на паушалниот надоместок за времето додека се врши професионална рехабилитација („Службен весник на СРМ“, бр. 16/80) се вршат следните измени и дополнувања:

— во член 2 износот „1666,00“ се заменува со износот „2200,00“;

— во член 3 износот „416,50“ се заменува со износот „550,00“.

**Член 2**

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-791/1

16 март 1981 година

Скопје

Претседател,

Лилјана Манева, с. р.



## 120.

Врз основа на член 96 став 3 и член 188 став 1 точка 5 од Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензијското и инвалидското осигурување на Македонија („Службен весник на СРМ“, бр. 8/79), Собранието на Самоуправната интересна заедница на пензијското и инвалидското осигурување на Македонија, на седницата одржана на 16 март 1981 година, донесе

## О Д Л У К А

**ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАДОМЕСТОК НА ТРОШОЦИТЕ ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА — ИНВАЛИДИ НА ОСИГУРЕНИЦИ ВО УСТАНОВИ ОД ИНТЕРНАТСКИ ТИП ЗА ВРЕМЕ НА СПЕЦИЈАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ**

## Член 1

Во Одлуката за надоместок на трошоците за сместување на децата — инвалиди на осигуреници во установи од интернатски тип за време на специјално образование („Службен весник на СРМ“, бр. 45/75 и 15/78), членот 3 се менува и гласи:

„1) Ако приходите по член на домаќинството изнесуваат до 1.150,00 динари месечно, трошоците за сместување на детето — инвалид во интернат во целост паѓаат на товар на основната заедница на пензијското и инвалидското осигурување (во натамошниот текст: основна заедница).

Ако приходите од претходниот став изнесуваат повеќе од 1.150,00 динари месечно по член на домаќинството, основната заедница поднесува дел од трошоците во висина на разликата меѓу делот на трошоците што ги намирдува осигуреникот од кого детето го изведува правото до висината на трошоците за сместување.

Осигуреникот од кого детето го изведува правото поднесува дел од трошоците за сместување во соодветен процент од месечните приходи по член на домаќинството, и тоа:

- над 1.150,00 до 1.500,00 динари — 50%,
- над 1.500,00 до 2.000,00 динари — 60%,
- над 2.000,00 до 2.500,00 динари — 70%,
- над 2.500,00 динари — 80%.

Ако еден од родителите на детето — инвалид е на работа во странство ќе се смета дека домаќинството има месечни приходи над 2.500,00 динари по член на домаќинството.

Доколку осигуреникот има две и повеќе деца — инвалиди што се наоѓаат на специјално воспитување и образование или на рехабилитација, основната заедница поднесува дел од трошоците во смисла на став 2 од овој член за едното дете, а трошоците за останатите деца ги поднесува во целост“.

## Член 2

По член 3 од Одлуката се додава нов член 3-а кој гласи:

„Одредбите од член 3 на Одлуката се применуваат и кога детето — инвалид е сместено во друго семејство во друго место ако за задолжителното основно воспитување и образование е потребна настава во специјално училиште односно специјално одделение кое се наоѓа надвор од неговото место на живеење.

Трошоците за сместување на детето — инвалид во друго семејство се утврдуваат во износ кој е во смисла на член 3 од Одлуката одреден за најблиската установа од интернатски тип во која се школуваат деца — инвалиди“.

## Член 3

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 01-792/1

16 март 1981 година  
Скопје

Претседател,  
Лилјана Манева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ  
121.

Врз основа на член 14 од Законот за самоуправниите интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), член 23 став 1 точка 4 и 9 од Статутот на Заедницата, согласно член 3 од Самоуправната спогодба за висината на средствата од придонесите од доходот и од придонесите од личен доход како приход на самоуправниите интересни заедници на град Скопје во 1981 година и член 3 од Самоуправната спогодба за утврдување на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи наменети за финансирање на заедничките потреби на ниво на Републиката во 1981 година, Собранието на СИЗ на културата на град Скопје, на XXI-та седница одржана на 27 февруари 1981 година, на предлог на Извршниот одбор донесе

## О Д Л У К А

**ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ ПРИХОДИ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА НА ГРАД СКОПЈЕ И НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА ЗА 1981 ГОДИНА**

## Член 1

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите што ги плаќаат основните организации на здружен труд и работните луѓе од личниот доход заради обезбедување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје и на Републиката заедница на културата за развој на творештвото и културните идејности од општ интерес за Републиката за 1981 година.

## Член 2

Приходите на СИЗ на културата на град Скопје и на Републиката заедница на културата ќе се остваруваат преку основните заедници на културата на општините Гази Баба, Карпош, Кисела Вода, Центар и Чаир и тоа од следните извори на приходи и по следните стапки:

- придонес од доходот на ООЗТ, 1,16;
- придонес од личен доход од работен однос, 1,30;
- придонес од личен доход од земјоделска дејност, 0,62;
- придонес од личен доход од самостојно вршење стопанска и нестопанска дејност, 2,50.

## Член 3

Од остварените приходи по извори утврдени во член 2 на оваа одлука, како приход на Републиката заедница на културата ќе се здружат:

- 31,03% од остварените приходи од придонесот од доходот на ООЗТ;
- 15,38% од остварените приходи од придонесот од личен доход од работен однос.

Пресметувањето и плаќањето на придонесот од доходот ќе се врши на начин и според обрасците утврдени во Упатството за начинот на пресметување и плаќање на данокот на доход на организациите на здружен труд („Службен весник на СРМ“, бр. 21/74, 27/74, 36/74, 5/76, 13/76, 29/76, 28/77, 35/78, 9/79, 20/79 и 2/80).

## Член 4

Во случај на преостварување или неостварување на приходите утврдени во член 3 на оваа одлука, ќе се применуваат одредбите од Самоуправната спогодба за висината на средствата од придонесите од доходот и од придонесите од личен доход како приход на самоуправниите интересни заедници на град Скопје во 1981 година и Самоуправната спогодба за утврдување на средствата од придонесите од доходот и од личните доходи наменети за финансирање на заедничките потреби на ниво на Републиката во 1981 година.

## Член 5

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, односно во „Службен гласник на град Скопје“, а ќе се применува од 1 јануари 1981 година.

Бр. 02-267/1

27 февруари 1981 година  
Скопје

Претседател,  
Предраг Кушевски, с. р.



## СОДРЖИНА

89. Закон за комуналните такси (Пречистен текст) — — — — — 209
90. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за утврдување на висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници во 1981 година — — — — — 211
91. Одлука за помилување на осудени лица 211
92. Одлука за премија на пченицата за родот во 1981 година — — — — — 212
93. Одлука за премија на сончогледот, сојата и маслодајната репка од родот 1981 година — — — — — 212
94. Одлука за премија на шеќерната репка за родот во 1981 година — — — — — 231
95. Одлука за репрес за употребено семе од високородни сорти пченица во 1981 година — — — — — 213
96. Одлука за компензација на цените на услугите на жичарниците во СР Македонија за 1981 година — — — — — 213
97. Одлука за распоред на средствата за изградба и опремување на објекти од општ интерес за Републиката за 1981 година — — — — — 214
98. Одлука за компензација на цената на лебот 214
99. Одлука за продолжување на важноста на Одлуката за компензација на цената на јунешко, овинско и шилешко (бројлери) месо — — — — — 215
100. Одлука за пропишување мерка на непосредна контрола на цените — давање согласност на тарифи 215
101. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 68/80 од 12 февруари 1981 година 215
- Исправка на Републичкиот буџет за 1981 година — — — — — 215
- Општествени договори и самоуправни спогодби**
113. Договор на социјалистичките републики и социјалистичките автономни покраини за заедничките основи на системот на воспитувањето и образованието — — — — — 216
114. Самоуправна спогодба за утврдување висината на средствата за финансирање на заедничките потреби преку републичките самоуправни интересни заедници во 1981 година — — — — — 219
- Општи акти на самоуправните интересни заедници**
115. Одлука за утврдување најнискиот износ на дневниците на осигурените лица кои се упатуваат на преллед и лекување во друго место — — — — — 221
116. Одлука за утврдување најнискиот износ на помошта за спрема на новородено дете — — — — — 222
117. Одлука за утврдување најнискиот износ на надоместокот на пропозите за закоп на осигурено лице — — — — — 222
118. Одлука за највисоката пензиска основа од која може да се определи пензија во 1981 година — — — — — 222
119. Одлука за измена на Одлуката за износот на пашалниот надоместок за времето додека се врши професионална рехабилитација — — — — — 222
120. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за надоместок на пропозите за сместување на децата — инвалиди на осигуреници во установи од интернатски тип за време на специјално образование 223
121. Одлука за утврдување стапки на придонесите за оспарување приходи на Самоуправната интересна заедница на културата на град Скопје и на Републичката заедница на културата за 1981 година 223

## СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА СРМ

Ви ги препорачува следните изданија:

- ЗБИРКА НА СУДСКИ ОДЛУКИ 1975—1979 НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА КНИГА II** Цена 250 динари
- НОВА ЗБИРКА ЗАКОН ЗА ВОДИТЕ** (Објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 6/81) Цена 45 динари
- ЗАКОН ЗА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД** — второ издание — Цена 90 динари
- ЗАКОН ЗА РАБОТНИТЕ ОДНОСИ** со објаснувања и судска практика и со образци — второ изменето и дополнето издание — Цена 150 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ЗА НАСЛЕДУВАЊЕТО И ВОНПРОЦЕСНАТА ПОСТАПКА** — со објаснувања и судска практика и со регистар на поимите — Цена 95 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД ОБЛАСТА НА ДАНОЦИТЕ НА ГРАЃАНИТЕ** — со објаснувања — Цена 85 динари
- ЗАКОН ЗА СИСТЕМОТ НА ОПШТЕСТВЕНОТО ПЛАНИРАЊЕ И ЗА ОПШТЕСТВЕНИОТ ПЛАН НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА** Цена 43 динари
- ЗАКОН ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ** Цена 46 динари
- ЗБИРКА НА ПРЕКРШОЦИ** — со објаснувања — Цена 120 динари
- ЗБИРКА НА ПРОПИСИ ОД СЕМЕЛНОТО ПРАВО** со судска практика и со предметен регистар — второ дополнето издание — Цена 65 динари
- ОСНОВИ НА КОМУНАЛНИОТ СИСТЕМ И КОМУНАЛНАТА ПОЛИТИКА** Цена 200 динари
- УПРАВАТА ВО САМОУПРАВНИОТ СИСТЕМ** Цена 90 динари
- ЗБИРКА НА ОДЛУКИ И РЕШЕНИЈА НА УСТАВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА** Цена 50 динари
- Порачки прима Службата за претплата на Службен весник на СРМ — 91000 Скопје. По уплата на парите на жиро сметка 40100-603-12498 книгата веднаш се доставува заедно со сметка.